



СЛУЖБА

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 6 март 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 10

ГОД. XIII

Цена на овој број е 40.— дин. — Претплата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Мариа бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

118.

РЕЗОЛУЦИЈА

ЗА ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА СТАНБЕНОТО ЗАКОНОДАВСТВО

Сојузната народна скупштина на заедничката седница на двата собори одржана на 26 февруари 1957 година, откако го сослуша експозето на Сојузниот извршен совет и ги разгледа проблемите на кодификацијата на станбените прописи изнесени во Рефератот на Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет, констатира:

дека во нашата земја по ослободувањето значително се заостри станбената криза поради урнувањето и оштетувањето на голем број станбени згради во нашите градови за време на војната, поради брзиот притек на населението во градовите и создавањето на нови градски населби во врска со индустријализацијата, како и поради неможноста заедницата во периодот на изградбата на основната база на индустријализацијата истовремено да издвои достаточни средства за станбената изградба;

дека во склад со општата политика на подигање општествениот стандард последните години, особено по оснивањето на станбените фондови, се направени значителни напори на изградбата на нови станови;

дека истовремено, во склад со развитокот на новите социјалистички општествени односи, се решаваат врз нови основи организационите форми и правните односи во врска со управувањето со станбениот фонд, со распределбата и користењето на становите, кои придонесоа не само за подобро управување со станбените згради и за унапредување на иницијативата на граѓаните во станбената изградба, туку дадоа и определена перспектива за развој на новите социјалистички односи меѓу граѓаните ослободени од секаква експлоатација и поправување на нивните основни граѓански права во врска со користењето на стан.

Констатирајќи ги овие факти Сојузната народна скупштина ја донесува следната

РЕЗОЛУЦИЈА

1. Сојузната народна скупштина смета дека воведувањето на општественото управување со станбените згради врз основа на Уредбата за управување со станбените згради даде позитивни резултати и дека треба натаму да се развива системот на општественото управување со станбените згради од самите станари и од нив избрани куќни совети и совети на станбените заедници.

2. Сојузната народна скупштина смета дека во рамките на комуната општествено-организациона основа за управувањето со општествените работи во областа на станбените односи и станбеното стопанство, како и за основните секојдневни задачи на унапредувањето на населбите и на постојаното подигање на општествениот материјален стандард, треба да стане самоуправната станбена заедница на населбата, то ест заедница на граѓани настанети во еден станбен блок, односно населба, кои непосредно и преку своите избрани претставници управу-

ваат со своите основни заеднички секојдневни општествени работи. Станбените заедници треба самостојно или заеднички со целата комуна — постепено во склад со материјалните можности да преземаат врз себе грижи:

за унапредувањето на станбеното стопанство и за помошта на куќните совети;

за постојаното унапредување на комунално-стопанските и социјалните дејности и служби, што непосредно служат на унапредувањето на семејното домаќинство;

за подобрата и поефтина организација на службите и стопанските дејности што се директно наменети за потребите на секојдневниот живот на работниот човек, како што се мрежите за снабдување, угостителските дуќани, занетчиско-услугните дуќани итн.;

за подобрата материјална заштита на децата и лицата неспособни за стопанисување; и

за натамошното ослободување на жената од притисокот на заостанатото домаќинство со создавање — со помош на комуната — разни форми на детски градинки и слични установи, заеднички перални и други услужни установи итн.

Со таквите и слични напори станбените заедници вистински ќе придонесуваат на напорите на социјалистичкото општество како целина, и при постојните општи материјални можности на нашата земја, да се постигне повеќе во грижата за подобрување на секојдневните животни услови на работните луѓе, и тоа првенствено со напорите на самите граѓани, насочени кон подобра организација на комунално-стопанската дејност, кон подобро користење на постојните материјални средства, кон подобро користење на разни видови самопомош и соработка на граѓаните во совладувањето на заедничките секојдневни тешкотии и проблеми. Истовремено таквата станбена заедница ќе стане една од значајните елементарни училишта на општественото управување и подигањето на општествената свест на граѓаните, што ќе придонесе и за подобрата работа на комуната.

За да можат станбените заедници постепено да се изградат во органи на општественото управување што ќе бидат способни да раководаат со такви работи и да бидат жаришта и носители на иницијативата во остварување на горе споменатите и слични задачи, потребно е станбените заедници да имаат и своја цврста материјална и правна база. Во таа смисла потребно е во поглед на станбените заедници законски да се утврди и во пракса постепено да се оствари особено следново:

а) постојани и самостојни извори на финансирање од општествените средства спрема економските можности на комуната и целата заедница, како и од средствата што ги остваруваат самите граѓани со своето вложување, кооперација или од општествени приредби и слично;

б) учество во управувањето со станбените згради и комуналните објекти на својата територија;

в) право на оснивање социјални, комунални и други установи како и право на оснивање стопански организации за одржување станбени згради, за снабдување и помош на граѓаните, особено на семејството;

г) право како инвеститори да учествуваат во станбената и комуналната изградба;

д) право на со законот определен начин да учествуваат во општественото управување со установите и стопанските организации, на своето подрачје, што се занимаваат со станбени, комунални и социјални работи, како и со снабдувањето на домаќинствата.

Како дел од комуналната заедница станбената заедница остварува општествени планови и општи прописи на општината и развива иницијатива на граѓаните за учество во остварувањето на задачите на комуналната заедница.

3. За да им се обезбеди на граѓаните непречено користење на станот како еден од основните услови за живот, за да бидат граѓаните што повеќе заинтересирани за одржувањето на становите и за управувањето со станбените згради, за да се активизираат што повеќе во решавањето на комуналните и социјалните проблеми на станбената заедница, потребно е на граѓаните со закон да им се обезбеди станарско право, кое во себе содржи право на користење на стан, право на располагање со станбените простории, како и право на учество во општественото управување со станбените згради. Ова право им се гарантира на граѓаните прво сè додека тие ги извршуваат своите со закон утврдени обврски спрема заедницата што произлегуваат од користењето на станот и од другите односи во врска со станот и друго, сè додека ги извршуваат на закон заснованите обврски од договорот со органот или со правното лице, што располага со станот. Имајќи ги предвид сите тешкотии за решавање на станбените прашања што произлегуваат од сегашниот недостиг на станови, особено тешкотиите на оние што немаат стан или живеат во многу тешки станбени услови, Сојузната народна скупштина смета дека утврдувајќи го на една страна станарското право засновано на договор, истовремено треба да се предвидат и средства со кои народните одбори, колку што е максимално можно, ќе ги заштитат и интересите на граѓаните што се без стан или што живеат во туѓи станови (потстанари). Во таа смисла прописите треба да дозволат определено отстапување од станарското право и определена можност за интервенција на народниот одбор, но условите под кои таквите отстапувања и таквите интервенции можат да се применат во начело треба да бидат определувани само со закон. Притоа треба особено да се води сметка, да не се ослаби интересот на граѓаните за примане на потстанари, зашто во спротивен случај прописот не би значел заштита на потстанарите, туку уште поголемо заострување на недостигот на станови.

4. Сојузната народна скупштина смета дека за станбената изградба во прв ред треба да се грижат општините и тие за таа цел да ги ориентираат своите напори. Но неопходно е исто така да се развива иницијатива како на станбените заедници, така и на стопанските и општествените организации, задругите и граѓаните. Со цел за развивање на оваа иницијатива потребно е законски да се утврди следново:

а) да им се обезбеди на сите инвеститори право на располагање со станови и станбени згради што ќе ги изградат, не засегнувајќи во правото на општественото управување, ниту во станарско право на корисникот додека се придржува за обврските од договорот за работниот однос во определени претпријатија односно установи;

б) да им се даде можност на граѓаните да создаваат задруги за изградба на згради за сопствено живеење; на граѓаните исто така да им се обезбеди право и можност за изградба на згради за сопствено живеење;

в) законски да се обезбеди и да се регулира станбената сопственост на одделни станови, чии сопственици уживаат полна заштита на сопственост и на располагање;

г) да им се обезбедат на станбените заедници, на стопанските, општествените организации, на задругите и на граѓаните поволни кредити за станбена изградба, да им се овозможи на граѓаните здобивање со станови и со мали станбени згради од свои средства и кредити, како и врз основа на вложувања во посебни фондови на стопанските организации и на посебни видови штедење.

5. За да може станбената изградба да ги задоволи потребите на современиот работен човек како според типот, така и според разместувањето на станбените згради и комуналните установи, нужно е во сите населби да се регулира употребата на земјиштето за станбени и комунални потреби преку донесување современи урбанистички планови на градовите и поголемите реони. Истовремено е потребно и со закони во согласност со урбанистичките планови и принципи да се пропише начинот за употреба на земјиштето. Исто така е нужно што побрзо да се донесат прописи со кои градителите на станбени згради и комунални установи ќе се обврзат да предвидат можност за подигање објекти потребни за помош на семејствата (установи за сместување на деца) и на домаќинствата (перални и други слични објекти).

6. Сојузната народна скупштина смета дека воведувањето на станбените фондови како стабилни инвестициони кредитни фондови за станбена изградба ја покажа својата полна оправданост. Затоа е потребно овие фондови да се зајакнуваат и развиваат и законски подробно да се утврди системот на управувањето, користењето и контролата на употребата на овие фондови.

За да можат фондовите за станбена изградба што поефикасно да се искористуваат потребно е, по можност, во економските мерки и инструментите што побрзо да се отстранат оние пречки што ги спречуваат стопанските, задружните и општествените организации да земаат кредити од овие фондови.

7. Со цел да се овозможи изградба на станбени згради од страна на стопански и општествени организации, задруги и граѓани, со цел материјално да се обезбеди одржувањето на станбените згради, потребно е да им се овозможи на инвеститорите отплата на ануитети за изградени станбени згради, а на органите на управувањето подмирување на сите трошоци на амортизацијата, одржувањето и управувањето на станбените згради. Доколку ова е невозможно да се постигне со подигањето на киријата на ниво на економска кирија без вложување на животниот стандард на работните луѓе, потребно е да се најдат други можности од општоопштествените средства.

8. Сојузната народна скупштина смета дека е неопходно основните општествени односи и правата на граѓаните во станбената област што побргу законски да се утврдат, како би биле тие основа за натамошно развивање на социјалистичките општествени односи во оваа област и за развивање на сестраната иницијатива во станбената изградба. Во таа смисла Сојузната народна скупштина смета за неопходно Сојузниот извршен совет врз основа на принципите установени во оваа резолуција што побргу да донесе соодветни законски предлози.

9. Сојузната народна скупштина смета дека во условите на општественото управување со станбените згради и на регулирањето на киријата се укинати експлоататорските наемни односи и капиталистичката сопственост во областа на станбеното стопанство, што со закон треба конечно да се утврди. Истовремено законски треба да се регулираат општествените проблеми што произлегуваат од личната сопственост врз становите и помалите куќи, обезбедувајќи им на граѓаните слобода на располагање со тој нивни имот, со единствени ограничувања што се нужна последица од постојниот недостиг на станови, а со цел на одредено регулирање на нивната распределба.

10. Како е решавањето на станбените односи на социјалистички принципи можно да се остварува во склад со изградбата на новиот станбен простор и на нужните комунални објекти, тоа е неопходно Сојузниот извршен совет што побрзо да ѝ поднесе на Сојузната народна скупштина принципи за долгорочна програма за станбена и комунална изградба и да ги предложи оние мерки во економската политика што ќе овозможат остварување на правата и институциите утврдени во оваа резолуција.

11. Како е за остварувањето на принципите од оваа резолуција потребно не само донесување на определени прописи туку и полна активност на сите граѓани и општествени организации, тоа се повикуваат граѓаните и општествените организации како и стопанските организации, проектантите, урбанистите и други општествени работници низ својата активност да овозможат спроведување на политиката назначена во оваа резолуција.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 54/56

28 февруари 1957 година
Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

119.

Врз основа на членот 15 точка 6 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 25 февруари 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 25 февруари 1957 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДДЕЛОТ 4 ОД ГЛАВАТА XXVI НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1957 ГОДИНА

Одделот 4 од главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1957 година се менува и гласи:

„4.

Фондови за кадрови во стопанството

1. Наместо досегашните фондови за кадрови во стопанството при Сојузната индустриска комора, Сојузната градежна комора, Сојузната сообраќајна комора, републичките комори (трговски, угостителски, селскостопански и занаетчиски), како и при републичките стручни здруженија на стопанските организации на патниот сообраќај, се осниваат за тие гранки односно области на стопанството единствени фондови за кадрови во стопанството, и тоа: Сојузен фонд за кадрови во стопанството, републички фондови за кадрови во стопанството и околиски фондови за кадрови во стопанството.

По исклучок, Извршниот совет на Народна Република Црна Гора може да реши на територијата на Народна Република Црна Гора да не се основат околински фондови за кадрови во стопанството.

Средствата и неизмирените обврски на досегашните фондови од ставот 1 на оваа точка се пренесуваат на новооснованите фондови за кадрови во стопанството.

2. Средствата на фондовите за кадрови во стопанството се формираат од придонесот за кадрови во стопанството што го плаќаат стопанските организации.

Основните од нормата на придонесот за кадрови во стопанството ги утврдува за 1957 година Сојузниот извршен совет.

3. Средствата на фондовите за кадрови во стопанството служат за давање помош за подигање,

проширување и опрема на стручните училишта и на нивните работилници и домови, за давање помош за систематско стручно усовршување на кадровите во стопанството, како и за давање помош за редовна издршка на стручните училишта во кои се подготвуваат кадрови за стопанството во случаите што ќе ги пропише Сојузниот извршен совет.

4. Се овластува Сојузниот извршен совет да донесе поблиски прописи за фондовите за кадрови во стопанството, со кои ќе ги определи и начинот на управување со фондовите, начинот на распределување на придонесот за кадрови во стопанството врз одделни фондови, намената на средствата од фондовите и начинот на употреба на средствата од фондовите, како и начинот на распределба на средствата од досегашните фондови од точката 1 став 1 на овој оддел врз новооснованите фондови за кадрови во стопанството.“

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 2

28 февруари 1957 година
Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

Претседател
на Соборот на производителите, **Иван Божичевиќ, с. р.**
Претседател
на Сојузниот собор, **Влада Зечевиќ, с. р.**

120.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, а во врска со членот 20 од Законот за спроведување на Уставниот закон,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 25 февруари 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 25 февруари 1957 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се потврдуваат уредбите што Сојузниот извршен совет ги донесе врз основа на овластувањето од точката II на Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натиопната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), и тоа:

1) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/57);

2) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/57);

3) Уредбата за измени на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/57).

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 3

28 февруари 1957 година
Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

Претседател
на Соборот на производителите, **Иван Божичевиќ, с. р.**
Претседател
на Сојузниот собор, **Влада Зечевиќ, с. р.**

121.

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 од Уставниот закон и членот 23 став 3 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО БРАТИСЛАВА**

1. Се створа Генерален конзулат на Федеративна Народна Република Југославија во Братислава (Чехословачка).

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 37

29 јануари 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

122.

Врз основа на ставот 3 од главата XXVIII на Сојузниот општествен план за 1957 година, во врска со членот 131 од Основниот закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ФОНДОТ ЗА РЕГРЕСИ И ДОТАЦИИ**

1. Во Одлуката за располагање со фондот за регреси и дотации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/56) во точката XIII ставот 1 се менува и гласи: „Средствата од фондот наменети за регреси во стопанството ги исплатува Народната банка врз основа на важечките сојузни прописи за регресите во стопанството. Начинот и постапката за исплата на регресите во стопанството ги утврдува сојузниот државен секретар за работи на финансите во согласност со државниот секретаријат односно со секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓа односната стопанска гранка од која произведите или услугите се продаваат со надоместок (регрес), а во границите на средствата утврдени со Сојузниот општествен план.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 65

4 март 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

123.

Врз основа на членот 135 став 1 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ**

1. Во одлуката за распределба на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56) во точката III под 3 наместо збо-

ровите „од 25 динари“ се стават зборовите: „до 32 динари“, а наместо зборовите: „до 20 динари“, се ставаат зборовите: „до 26 динари“.

2. Во точката VI наместо зборовите: „се издвојува 23% за плати од добивката“ се ставаат зборовите: „се издвојува 31% за плати од добивката“.

3. Во точката VIII наместо зборовите: „се издвојува 48% за средства за самостојно располагање“ се ставаат зборовите: „се издвојува 57% за средства за самостојно располагање“.

4. Во точката XI став 1 зборовите: „за 1956 година“ се бришат.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Р. п. бр. 63

4 март 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

124.

Врз основа на членот 135 став 1 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ**

1. Во Одлуката за распределба на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56) во точката III на крајот на одредбата под 5 место точка се става точка и запирка и се додава нова одредба под 6, која гласи:

„6) надоместоците што им се плаќаат на лицата што вршат пренос на пошта како пешаци, на лицата што вршат испорака на пратки во вондоставно подрачје, на лицата што вршат испорака на пратки во потесно или пошироко доставно подрачје привремено, како и на лицата што како специјални носители вршат пренос (испорака) на телеграми или телефонски покани — извесници.“

2. Во точката VII место зборовите: „во износ од 31% од овој дел на добивката“ се ставаат зборовите: „во износ од 41% од овој дел на добивката“.

3. Во точката IX место зборовите: „во износ од 45% од овој дел на добивката“ се ставаат зборовите: „во износ од 56% од овој дел на добивката“.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Р. п. бр. 62

4 март 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

125.

Врз основа на главата XXV оддел 1 под а) на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА РОТО-ХАРТИЈА**

I. Се определуваат следните највисоки продажни цени за рото-хартитија:

1) рото-хартитија — квалитет Ia	Дин./тона 100.000
2) рото-хартитија — квалитет IIa	90.000

Горните цени важат како највисоки продажни цени на производителот франко натоварено во вагон во местото на производителот, за рото-хартија со граматура 50/52 грама на квадратен метар.

За секој грам тежина на квадратен метар поголем од напред наведеното горните цени се намалуваат за 2%, а за секој грам тежина на квадратен метар помал од горе наведеното горните цени се зголемуваат за 2%.

II. Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат цените за рото-хартија од точката I под 16 и 17 од Одлуката за определување највисоките продажни цени за определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56).

III. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 64

4 март 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

126.

Врз основа на членот 3 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТУВАЊЕТО НА ПОМОРЦИТЕ-ПОВРАТНИЦИ ШТО ПРИ ПРОДАЖБАТА НА СТРАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ НЕ ДОБИЛЕ БОНОВИ ЗА КУПУВАЊЕ СТОКИ ПО ПОНИСКИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ЦЕНИ

1. Одредбите од Одлуката за исплата на надоместувањето на иселениците-повратници што при продажбата на странски средства за плаќање не примиле бонзови за купување стоки по пониските единствени цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/54) ќе се применуваат и на поморците-повратници што за време на војната 1939—1945 година биле членови на посада на бродовите на југословенската трговска морнарица што пловеле под контрола или за сметка на сојузниците, или биле членови на посада на сојузнички поморски трговски бродови, а се вратиле во Југославија во периодот од ослободувањето на земјата до 21 јули 1948 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 61

4 март 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

127.

Врз основа на одделот 1 од главата XIX на Сојузниот општествен план за 1957 година, а во врска со членот 23 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКТО НАМЕСТО ПЛАТА ПО ОСНОВОТ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ВРСКА СО ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ

1. Осигурениците на социјалното осигурување на кои од 1 јануари 1957 година им е зголемена пла-

тата односно тарифниот став, а се затекнале тој ден како привремено неспособни за работа, ќе имаат за време на неспособноста за работа од 1 јануари 1957 година надоместок наместо плата по основот на здравственото осигурување зголемен за процентот за кој им е зголемена платата односно тарифниот став.

2. За осигурениците на кои од 1 јануари 1957 година им е зголемена платата односно тарифниот став, а кои ќе станат привремено неспособни за работа во времето од 1 јануари до 31 март 1957 година, износите на име плати до 31 декември 1956 година ќе се внесат во основот за определување надоместок наместо плата (член 23 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците), зголемени за процентот за кој им е зголемена платата односно тарифниот став.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 66

4 март 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

128.

Врз основа на членот 38 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување, во согласност со Сојузниот извршен совет, донесува

ОДЛУКА

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД ВИШОКОТ ОСТВАРЕН КАЈ СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Од средствата на вишокот на приходите над расходите утврден по завршната сметка на Сојузниот завод за социјално осигурување за 1955 година и на вишокот на приходите над расходите што ќе се утврди по завршната сметка на тој завод за 1956 година, ќе се издвои за унапредување на здравствената заштита на осигурениците износ од 400 милиони динари.

2. Средствата издвоени според точката 1 од оваа одлука се употребуваат за учество:

а) во преземањето на мерки и акции што се од посебен интерес за здравствената заштита на осигурениците;

б) во изградувањето и опремањето на здравствените установи што се од значење за социјалното осигурување.

3. Во рамките на намената на средствата утврдени со претходната точка, поблиска програма за користење на овие средства донесува Извршниот одбор на Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување по прибавено мислење од соодветните одбори и комитети на Собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување, од извршните одбори на собранијата на републичките заводи за социјално осигурување и од секретарот за народно здравје на Сојузниот извршен совет.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 67

4 март 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

129.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 5 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), а во врска со членот 5 точка 2 од Конвенцијата за балканскиот потесен сојуз на поштите и телекомуникациите и членот 8 од Аранжманот за поштенската служба приложен кон таа конвенција, издавам

НАРЕДБА

ЗА ПОШТЕНСКАТА ТАРИФА ЗА ПИСМОНОСНИ ПРАТКИ ВО СООБРАЌАЈОТ ПОМЕЃУ ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И КРАЛСТВОТО ГРЦИЈА И РЕПУБЛИКА

ТУРЦИЈА

I. Поштенската тарифа во сообраќајот помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Кралството Грција, односно Република Турција изнесува, и тоа за:

1. Писма

	Динари
до 20 грама — — — — —	25
над 20 грама, а за секои натамошни 20 грама или дел од оваа тежина — —	15

2. Поштенски картички

отворени — — — — —	15
со одговор — — — — —	30

3. Печатени работи

до 50 грама — — — — —	7
за секои натамошни 50 грама или дел од оваа тежина — — — — —	4

4. Мостри на стоки

до 50 грама — — — — —	7
за секои натамошни 50 грама или дел од оваа тежина — — — — —	4

5. Деловни хартии

до 50 грама — — — — —	7
за секои натамошни 50 грама или дел од оваа тежина — — — — —	4
најмала поштарина — — — — —	20

6. Мали колет

за секои 50 грама или дел од оваа тежина — — — — —	7
најмала поштарина — — — — —	45

7. Пратки „Звучна пошта“

до 20 грама — — — — —	15
над 20 до 40 грама — — — — —	25
над 40 до 60 грама — — — — —	40

8. Препорачано ракување

за препорачано ракување — — — — —	35
-----------------------------------	----

9. Итно ракување

за писмоносни пратки — — — — —	45
--------------------------------	----

10. Повратница

при предавањето — — — — —	30
---------------------------	----

II. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 7 мај 1957 година.

Бр. 2835

23 февруари 1957 година

Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор

Никола Милановиќ, с. р.

130.

Врз основа на членот 15 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54), а во врска со одделот I од Решението за определување опасните растенски болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54) и членот 19 точка 1 алинеја 1 од Уредба за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), издавам

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ ОД ОПАСНИ РАСТЕНИСКИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

1. Во Наредбата за прогласување подрачјата заразени од опасни растенски болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/56) во одделот I точка 8 став 2 во шестиот ред по зборовите: („место Лог при Томај“) место точка и записка се става записка и се додаваат зборовите: „Изола, Копер и Пиран“, а на крајот од ставот по зборовите: („место Љубљана — Вич“) место точка се става точка и записка и се додаваат зборовите: „Трбовље: Севница (место Тополовец)“.

2. Во одделот I точка 10 став 2 во триесет деветиот ред по зборот: „Новска“ место точка и записка се става записка и се додаваат зборовите: „Јасеновац, Нова Капела, Окучани и Старо Петрово Село“.

3. Во одделот I точка 16 се додава нов став 6, кој гласи:

„На територијата на Народна Република Македонија: целата територија на Народна Република Македонија.“

4. Во одделот I точка 17 во ставот 1 во третиот ред место зборовите: „на општината Јастребарско“ се ставаат зборовите: „на општините Јастребарско и Жумберак“.

5. Во одделот I точка 18 ставот 2 во третиот ред место зборовите: „Делнице и Скрад“ се ставаат зборовите: „Делнице, Скрад и Чабар“, а на крајот од ставот по зборот: „Чаковец“ се брише точката и се додава следниот текст: „и подрачјата на општините во околиите: Вараждин, Винаца; Вировитица: Вировитица, Војин, Градина, Нова Буковица, Питомача, Подравска Слатина, Сухопоље, Чађавица и Шпишић-Буковица; Госпић: Врховине, Госпић, Грачац, Доњи Лапац, Карлобаг, Оточац, Перушић, Плитвичка Језера, Срб, Титова Кореница и Удбина; Дарувар: Вучје, Грубишно Поље, Дарувар, Миоковићево, Пакрац, Пакрачка Пољана, Сирач и Уљаник; Загреб: Велика Горица, Дуго Село, Загребачка Дубрава, Запредиш, Зелина, Максимир, Медвешћак, Пешћеница, Реметинец, Самобор, Сесвете, Суседград, Трешњевка и Трње; Карловац: Босилево, Војнић, Вргинмост, Драганићи, Дуга Реса, Жумберак, Јастребарско, Карловац, Крњак, Крстиња, Нетретић, Озаль, Писаровина, Раднотовић, Раковица, Речице, Рибник, Скакавац, Слун, Топуско и Цетинград; Копривница: Вирје, Гола, Дрње, Ђелековец, Ђурђевац, Клоштар Подравски, Копривница, Новиград Подравски, Расина, Соколовач и Фердинандовац; Крижевци: Жабно и Крижевци; Огулин: Бриње, Врбовско, Дрежница, Огулин и Плашки; Сплит: Синь; Чаковец: Декановец, Доњи Краљевец, Коториба, Лопатинска, Мала Суботица, Мурско Срединше, Неделишће, Прелог, Чаковец и Штригова.“

Во одделот I точка 18 на крајот од ставот 3 по зборот: „Копер“, се брише точката, се става записка и се додаваат зборовите: „како и подрачјата на општините во околиите: Горица: Идрија (местата Војско, Доле и Ледине); Кочевје: Кочевје (место Ливолд) и Лошки Поток (место Драга); Крањ: Горња Вас (места Вачне, Бишхарје, Кладње, Пољане, Средња Вас и Стара Оселица), Жири (место Жири) и Крањ (место Језерско); Љубљана: Лошка Долина (место Надлис), Цер-

кница (места Велике Блоке, Велики Врх, Мартињак, Матуље, Немшка Вас, Нова Вас, Осредек, Оток, Ракек, Румарско, Фара и Худи Врх); Марибор: Дравоград (место Шентјанж) и Раче (место Сливнишко Похорје).“

Во одделот 1 точка 18 на крајот од ставот 4 по зборот: „Фојница“ место точка се става точка и запирака и се додаваат зборовите: „Бихак: Каменица; Сарајево: Пале (место Мокро).“

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 548

18 февруари 1957 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за заштита на
растенијата,
инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р.

131.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за продажните цени на тутунот и на тутунските преработки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/53), Сојузниот уред за цени издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИЊАТА „БОКА“

1. Малопродажната цена за новиот вид цигариња „Бока“ се определува на 60 динари за 20 парчиња.

Цената од претходниот став важи за цигарињата со калибар 8 мм, долги 67 мм.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 269

8 февруари 1957 година
Белград

Директор
на Сојузниот уред за цени
Јован Крстев, с. р.

132.

Врз основа на членот 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузната комисија за стандардизација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53) и членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, за сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЧНИ ЛИМОВИ — ИЗДАНИЕ ОД 1952 ГОДИНА И ЗА НЕГОВА ЗАМЕНА СО ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИЧНИ ЛИМОВИ — ИЗДАНИЕ ОД 1956 ГОДИНА

1. Од 30 април 1957 година престанува да важи југословенскиот стандард:

Дебели челични лимови од трговски квалитет — — — — — JUS C.B4.011 донесен со Решението за донесување југословенски стандарди за лимови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/52).

2. Наместо југословенскиот стандард што со точката 1 од ова решение е ставен вон сила, ќе се применуваат југословенските стандарди, и тоа:

Челични лимови дебели — Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS C.B4.012

Челични лимови средни — Технички прописи за изработка и испорака — — — — — JUS C.B4.015

Челични лимови дебели — Димензии и толеранции — — — — — JUS C.B4.110

Челични лимови средни — Димензии и толеранции — — — — — JUS C.B4.111 донесени со Решението за југословенските стандарди за челични лимови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56 и 8/57).

Бр. 772

23 февруари 1957 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

133.

РЕШЕНИЕ

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ДУБРОВНИК

Бидејќи Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина со својата одлука на седницата од 25 февруари 1957 година определи да се извршат дополнителни избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во групата индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната околија Дубровник, во која пратеничкото место остана упразнето, Сојузната изборна комисија врз основа на чл. 50, 51, 176 и 177 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, донесе

Решение

Се распишуваат дополнителни избори за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во групата индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната околија Дубровник.

Дополнителните избори ќе се одржат на 28 април 1957 година.

Околиската изборна комисија надлежна за спроведувањето на изборите за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во Изборната околија град Дубровник, околија Дубровник и Корчула со седиште во Дубровник е надлежна за спроведувањето на дополнителните избори.

Бр. 14

2 март 1957 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

134.

Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), а во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансии, Југословенската инвестициона банка донесува

ДОПОЛНЕНИЈА НА XII КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД СО ЦЕЛ ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЈАГЛЕН

1. Во XII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд со цел за наголемување производството на јаглен („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/55) во точката 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Заеми од Општиот инвестиционен фонд според овој конкурс се даваат и за инвестициите што овозможуваат намалување на потрошувачката на јаглен, и тоа;

— за инвестициите со кои се постигнува заштеда во потрошувачката на јаглен со производство и потрошувачка на плински горива;

— за реконструкциите на постојните погонски уреди со кои се постигнува заштеда во потрошувачката на јаглен.“

2. По точката 16 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„17. Барањето за заем од точката 1 став 2 на овој конкурс мора да ѝ се предаде на надлежната филијала најдоцна до 1 април 1957 година.

18. На заемите од точката 1 став 2 на овој конкурс согласно ќе се применуваат условите предвидени со овој конкурс како и соодветните прописи.“

3. Ова дополние влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 73

20 февруари 1957 година

Белград

Југословенска инвестициона банка

Го застапува

Генералниот директор

Помошник,

Божидар Иџац, с. р.

Претседател

на Управниот одбор,

Никола Минчев, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во Наредбата за регулирање извозот на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56), се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ИЗВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во точката 1 од Наредбата за регулирање извозот на определени производи, во гранката 127 (Прехранбена индустрија), во вториот ред место зборот: „пугер“ се ставаат зборовите: „нетопен и топен пугер“.

Од Комитетот за надворешна трговија, 16 февруари 1957 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за начинот на вршење ветеринарна контрола над производството, квалитетот, пакувањето и обележувањето на месото и на производите од месо наменети за извоз во Соединетите Американски Држави, објавено во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ВЕТЕРИНАРНА КОНТРОЛА НАД ПРОИЗВОДСТВОТО, КВАЛИТЕТОТ, ПАКУВАЊЕТО И ОБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА МЕСОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЕСО НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

1. Во точката 111 во шестиот и седмиот ред наместо зборовите: „ПЧЕНИЧНО БРАШНО“ треба да стои: „ПЧЕНКАРНО БРАШНО“.

2. Во точката 154 во четвртиот и петтиот ред наместо: „PARABOILED“ треба да стои: „PARBOILED“.

3. Во точката 169 под с) во дванаесеттиот ред по двете точки наместо: „бутилиран хидроксисанизол или мешавина на нордихидрогвајаренска киселина или на пропилен-галат со бутилиран хидроксисанизол“ треба да стои: „на бутилиран хидроксисанизол или на мешавина од нордихидрогвајаренска киселина или од пропиленгалат со бутилиран хидроксисанизол“.

Од Сојузната управа за работи на ветеринарството, 23 февруари 1957 година, Белград.

СОДРЖИНА:

Страна

118. Резолуција за основните принципи на станбеното законодавство — — — — —	193
119. Одлука за измена на одделот 4 од главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1957 година — — — — —	195
120. Одлука за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет — — — — —	195
121. Одлука за отворање Генерален конзулат на Федеративна Народна Република Југославија во Братислава — — — — —	195
122. Одлука за измена на Одлуката за располагање со Фондот за регреси и дотации — — — — —	196
123. Одлука за измена на Одлуката за расподелба на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници — — — — —	196
124. Одлука за измена на Одлуката за расподелба на вкупниот приход на претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони — — — — —	196
125. Одлука за определување највисоките продажни цени за рото-хартија — — — — —	196
126. Одлука за исплата на надоместувањето на поморците-повратници што при продажбата на странски средства за плаќање не добиле бонови за купување стоки по пониските единствени цени — — — — —	197
127. Одлука за утврдување височината на надоместокот наместо плата по основот на здравственото осигурување во врска со зголемувањето на платите на работниците и службениците — — — — —	197
128. Одлука за употреба на средствата од вишокот остварен кај Сојузниот завод за социјално осигурување — — — — —	197
129. Наредба за поштенската тарифа за писмоносни пратки во сообраќајот помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Кралството Грција и Република Турција — — — — —	198
130. Наредба за дополние на Наредбата за прогласување подрачјата заразени од опасни растениски болести и штетници — — — — —	198
131. Наредба за определување на продажната цена на цигарињата „Бока“ — — — — —	199
132. Решение за престанок на важењето на југословенскиот стандард за челични лимови — издание од 1952 година и за негова замена со југословенски стандард за челични лимови — издание од 1956 г. — — — — —	199
133. Решение од Сојузната изборна комисија за распишување дополнителни избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во Изборната околица Дубровник — — — — —	199
134. Дополнение на XII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд со цел за наголемување производството на јаглен — — — — —	200
Исправка на Упатството за начинот на вршење ветеринарна контрола над производството, квалитетот, пакувањето и обележувањето на месото и на производите од месо наменети за извоз во Соединетите Американски Држави — — — — —	200
Исправка на Наредбата за регулирање извозот на определени производи — — — — —	200